

Како до уверение за сметководител и овластен сметководител

Со статус на сметководител или овластен сметководител се стекнува лице кое ги исполнило условите пропишани со Законот за вршење на сметководствени работи, член 15, и се стекнало со уверение за сметководител, односно овластен сметководител издадено од Институтот.

Лицето кое сака да се стекне со статус на сметководител или овластен сметководител до Институтот поднесува писмено барање за стекнување на уверение за сметководител, односно овластен сметководител.

Кон барањето за стекнување уверение за сметководител задолжително се доставува:

- доказ (уверение) за завршено средно економско образование и потврда од работодавач за работно искуство од најмалку три години од областа на сметководството, или
- доказ (уверение) за завршено тригодишно високо образование од областа на економијата или бизнисот, односно завршени студии според Болоњската декларација и има 180 кредити според европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) и потврда од работодавач за работно искуство од најмалку две години од областа на сметководството, или
- (доказ) уверение за завршено четири годишно образование (VII/ 1 степен) од областа на економијата или бизнисот, односно завршени студии според Болоњската декларација и има 240 кредити според европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) и потврда од работодавач за работно искуство од најмалку една години од областа на сметководството и
- доказ за уплата на надоместокот за добивање трајно уверение за сметководител.

Кон барањето за стекнување уверение за овластен сметководител задолжително се доставува:

- уверение за завршено четиригодишно високо образование (VII/ 1 степен) од областа на економијата или бизнисот, односно завршени студии според Болоњската декларација и има 240 кредити според европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС),
- потврда од работодавач за работно искуство од најмалку три години од областа на сметководството
- доказ за уплата на надоместокот за добивање уверение за овластен сметководител.

Документите се доставуваат во оригинал или во копија заверена на нотар.

И овластен ревизор може да стане овластен сметководител

Законот за вршење на сметководствени работи, член 16, предвидува лице кое добило лиценца за овластен ревизор да може да се стекне и со статус на овластен сметководител. Лицето до Институтот е должно да достави барање за издавање уверение за овластен сметководител и лиценца за овластен ревизор во оригинал или копија заверена на нотар и доказ за платен надоместок за издавање уверение за овластен сметководител.

Овластениот ревизор кој стекнал уверение за овластен сметководител не може кај едно правно лице истовремено да врши работи на овластен сметководител и на овластен ревизор.

Во случај кога квалификациите се стекнати во странство

Сметководствени работи во Република Македонија, согласно Законот за вршење сметководствени работи, член 17, може да врши и лице, државјанин на Република Македонија кое има стекнато квалификација за сметководител односно овластен сметководител во странство доколку професионалната квалификација стекната во странство е соодветна на професионалната квалификација стекната согласно законот и успешно го положи испитот спроведен од Институтот со кој се обезбедува дека има адекватно знаење од областа на законската регулатива во Република Македонија релевантна за вршење на сметководствени работи.

Барањето и потребната документација за стекнување со статус на сметководител односно овластен сметководител се доставуваат до Институтот, а ги одобрува Управниот одбор на Институтот.

Кон барањето се приложуваат следните документи:

- 1) диплома за завршено образование
- 2) документ издаден од надлежен орган за професионалната квалификација на лицето
- 3) доказ за уплатен надоместок за полагање на испит за признавање на професионална квалификација стекната во странство.

Документите лицето ги доставува во оригинал или копија заверена на нотар односно во нотарски заверен превод.

Институт за сметководители и овластени сметководители

Адреса: Ѓуро Стругар бр.5 (зграда Технометал Вардар) кат 1, локал 132/133

Жиро сметка: 380177109305138,

Деподент: Прокредит Банка